

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 12

Год. XVII

05 ноември 2014 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

Вонредна седница

Совет на општина Василево

1. Решение за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Прва радост“ во с. Василево, општина Василево.....2
2. Решение за именување на членови на Органот за надзор на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Прва радост“ во с. Василево, општина Василево.....2

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево** што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **04.11.2014 година**

Бр.08–2110/2
04.11.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 114 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ„бр.23/13,12/14 и 44/14) ,член 21 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) , Советот на општина Василево на својата седница одржана на 04.11.2014 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево

Член 1

За членови во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево се именуваат:

- Габриела Ефимова од с.Ангелци - член;
- Даниела Василева од с.Василево - член;
- Симона Шонтевска од с.Ангелци - член;

Член 2

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево".

Бр.07-2110/1
04.11.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Решението за именување на членови на Органот за надзор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево,**

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **04.11.2014 година**

Бр.08–2111/2
04.11.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 131 став 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ„бр.23/13,12/14 и 44/14) ,член 21 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) , Советот на општина Василево на својата седница одржана на 04.11.2014 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за именување на членови на Органот за надзор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево

Член 1

За членови во **Органот за надзор** на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево се именуваат:

- Емилија Котева - член;
- Наталија Митрова - член;
- Зоран Атанасов - член;

Член 2

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.07-2111/1
04.11.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *